

## АКТИВНОСТИ НА СЗПМ

# Програмата за 2016 година во знакот на 70-годишниот јубилеј

Калина С. Андонова

На 21 декември 2015 година, собранието на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија ја одржа својата втора седница во нов состав.

На седницата со која раководеше претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски, беа донесени значајни документи и одлуки.

Најпрво воведно излагање за предлог-статутарната одлука за измени и дополнувања во статутот на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија даде претседателот на комисијата за статутарни прашања на СЗПМ, Зико Зиков. Тој детално ги образложи најбитните одредби заради кои е пристапено кон овие измени и притоа нагласи дека тие немаат цел да се мешаат во автономноста на здруженијата кои се правни субјекти, но дека здруженијата треба да го почитуваат статутот на асоцијацијата во која тие доброволно пристапиле. Секретарката на ИО на СЗПМ, Станка Трајкова, во својата дискусија по овој документ рече дека оваа одлука е резултат на согледувањата на Сојузот и на здруженијата и дека при неговата изработка претходно во целост е почитуван демократскиот процес на донесување на еден ваков важен акт.

По овие две образложенија се разви дискусија во која со конструктивни дискусии учествуваа: Рамиз Казимовски, Марија Монеvsка, Ирфан Уштеленца, Ристо Ангџушев, Хаљуси Салиу, Крсте Ангеловски, Веле Алексоски, Мирко Макрешански, Јован Гиновски и Драги Аргировски, по што се заклучи пречистениот текст на статутот на СЗПМ да биде готов до март, а здруженијата да ги усогласат своите статутати со истиот до крајот на 2016 година.

На седницата на дневен ред беше и предлог-програмата за работа на СЗПМ, за која уводно излагање имаше секретарката на ИО на СЗПМ, Станка Трајкова. Програмата за јубилејната 2016 година беше оценета како сеопфатна, а речиси сите активности се во знакот на 70-годишниот јубилеј. Потоа програмата за 2016 година едноглас-



но беше усвоена од присутните.

На седницата, покрај програмата за работа на СЗПМ, на дневен ред беше и финансискиот план, кој претставува неразделен дел на истата бидејќи планираните активности мора да бидат покриени со финансиски средства. Финансискиот план за 2016 година на СЗПМ го образложи главниот книговодител Петар Андреевски, кој рече дека истиот е подготвен врз база на извештајот за периодот 1 јануари - 30 ноември 2015, со предвидувања за декември истата година. Меѓу другото тој истакна дека со донесување на овој мошне важен документ на крајот од годината се избегнува донесување одлука за привремено финансирање за првите три месеци од 2016 година, како што беше практика во изминатите години.

Оцена за финансиското работење во 2015 година, како и за финансискиот план за 2016 претходно даде надзорниот одбор на СЗПМ, а истата ја усвои

извршниот одбор. Оваа информација ја презентираше претседателот на НО, Митре Стојановски, кој рече дека финансискиот план е коректно изработен, при што се водело сметка за рационално и домаќинско работење на Сојузот. Приходот во најголем дел е од членарина, а најголеми ставки на трошок се: ревиите, спортските натпревари и бесплатниот весник „Пензионер плус“. И овој

**Резултатите во 2015 година претставуваат поттик, но и обврска да се работи уште подобро, особено во јубилејната 2016 година во која ќе се одржи свечена академија и ќе биде издадена и монографија за 70-годишното постоење на Сојузот, во која ќе бидат поместени активностите и успехите низ изминатите години**

документ беше едногласно усвоен.

Потоа, Здравко Петковски, претседателот на комисијата за спорт на СЗПМ, ги образложи измените на правилникот за спортски натпревари. Тој ја истакна потребата за одредени измени во постојниот правилник и ги образложи измените. Меѓу другото рече дека се укинуваат дисциплините двобој и тробој, а се воведуваат шутирање на ма-

ли голови и слободно фрлање на кош.

За нови членови на ОРО беа избрани: Салтир Каровски, Ѓорге Андонов, Кирил Ѓорѓиоски и Јован Гиновски.

На крајот од седницата на собранието, во своето предновогодишно обраќање до членовите на овој највисок орган на СЗПМ, претседателот Драги Аргировски го истакна своето задоволство од постигнатите резултати во 2015 година и рече дека претставуваат поттик за уште подобро работење во иднина, но и обврска да се работи уште подобро, особено во јубилејната 2016 година во која ќе се одржи свечена академија и ќе биде издадена и монографија за 70-годишното постоење на Сојузот, во која ќе бидат поместени активностите и успехите низ изминатите години. Честитајќи им ја Новата 2016 година на присутните, но и на сите сегашни и идни пензионери тој им посака среќа, радост и најмногу од сè добро здравје и активно стареење.







## Новогодишни средби и прослави во здруженијата при СЗПМ

Мендо Димовски

Традиционалните чествувања пред пречекот на Новата 2016 година кај повеќе здруженија на пензионери беа повод да се истакнат и прослават резултатите во изминатиот период со надеж и залажба за поразновидни активности и подобри успеси во иднина. Ваквите манифестации беа одржани во сопствена организација и главно потпомогнати од локалната самоуправа, особено во здруженијата кои имаат примерна соработка со општините. На некои заеднички прослави на здруженијата на пензионери беа присутни и градоначалниците или нивни претставници, како и претседателот на СЗПМ и претставници на Сојузот.

Предновогодишната средба на ЗП-Солидарни пензионери од општината Илинден ја отвори претседателот на ИО на здружението, Благоја Атанасовски, кој честитајќи им ги праз-

**Повеќе здруженија на пензионери, членки на СЗПМ, по повод новогодишните и божиќните празници, на крајот од декември минатата година организираа пригодни средби и дружења**

ниците на присутните упати и особено благодарност за поддршката и постигнатите успеси во минатата година до градоначалникот на општината Илинден и до претседателот на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија Драги Аргировски.

Градоначалникот Жика Стојановски, во припадното обраќање до пензионерите од матичното здружение, им посака добро здравје и подолг и поубав живот, при што даде ветување дека и понатаму ќе се залага и ќе ги помага пензионерите во нивните активности.

Во новогодишната честитка, прет-

седателот на СЗПМ, Драги Аргировски, на присутните од ЗП-Солидарни пензионери им посака многу здравје и среќни пензионерски денови, при што изрази надеж дека поддршката и помошта на општината и во Новата 2016 година ќе донесе нови успеси.

Крајот на 2015 година ЗП-Карпош го дочека со импресивна прослава во ресторанот „Каскада“, на која со пригодни зборови за постигнувањата на здружението се обрати претседателот на ИО, Трајко Савески. Новогодишна честитка упати и претседателот на собранието на ЗП-Карпош, Јован Ѓинов-

ски, кој со особено задоволство ги поздрави гостите, градоначалникот на општината Карпош и претседателот на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија.

На прагот сум на пензионирањето и се надевам дека брзо ќе ви се придружам. Ме радуваат ваквите средби и дружења, но и активностите и успесите што ги постигнувате. Затоа и во иднина ќе ве поддржувам и помагам - истакна градоначалникот на Карпош, Стевчо Јакимовски, честитајќи им ги празниците.

Во припадното обраќање, претседателот на СЗПМ Драги Аргировски накратко ги истакна резултатите на пензионерите во минатата година, при што нагласи дека ЗП-Карпош, како едно од најстарите здруженија, има голем удел и придонес во Сојузот, а за да бидат успесите уште поголеми очекува пензионерите на Карпош да се обединат во единствено здружение, што го носи името на оп-

штината. Посакувајќи им на сите добро здравје и среќни новогодишни и божиќни празници, тој со задоволство им се придружи на развеселените пензионери.

Околу 150 пензионерите од ЗП-Центар присуствуваа на заедничка средба на која новогодишните празници им ги честитаа претседателот на ИО на здружението, Павле Спасов и градоначалникот на општината Центар Андреј Жерновски.

Новогодишна прослава имаше и во ЗП-Штип и Карбинци. На присутните претстојните празници им ги честитаа претседателот на ИО на здружението, Михаил Василев и градоначалникот на Штип Илчо Захаријев.

Според известувањата на нашите дописници, вакви средби и прослави се одржаа и во здруженијата на пензионери: Кисела Вода, ОВР-Скопје, Бутел, Солидарност-Аеродром, како и во други здруженија низ републикава.

### ЗП БИТОЛА

## Сумирање на резултатите од 2015 година

Добре Тодоровски

На 24.12.2015 година, Здружението на пензионери од Битола ја одржа втората седница на собранието на здружението. На седницата финансиското работење на здружението го објасни претседателот Томе Илиовски.

- Работата во 2015 година се одвиваше домаќински, со добра анализа на приливот и одливот на пензионерскиот денар. Без малку, планираното и оствареното речиси во целост се поклопуваат, што значи дека добро се исполнава сите активности. Заслугата ја припишувам на сите оние кои беа вклучени во реализација на планираните активности - истакна Илиовски, појаснувајќи ги одделните ставки на одлевање на средствата и причините за некои мали отстапувања.

Како и секогаш кога се расправа за трошењето на средствата со кои располага здружението, од страна на делегатите беа поставувани прашања на што дополнително добија објасну-

вање. Потоа финансискиот извештај за 2015 година беше едногласно усвоен.

Претседателот на собранието, Стево Бојациев, ги претстави планот и програмата за работата на здружението за 2016 година, со образложување на поединечните активности. По дискусијата се заклучи дека овие два документи може да претрпат измени во текот на годината, по што беа усвоени.

Финансиската конструкција за следната година на делегатите им беше доставена во писмена форма. По неа, делегатите кратко дискутираа и ја усвоија.

На седницата, извештај за работата на надзорниот одбор поднесе претседателот на одборот Станко Сипковски. И овој документ беше усвоен.

На крајот беше заклучено дека 2015 година за Здружението на пензионери од Битола е уште една успешно помината година со реализација на повеќе активности. Заради тоа, сите можат да бидат повеќе од задоволни!



### ЗП КРАТОВО

## Промоција на монографија од Стојан Насевски



Томче Стојков

Градот на убавите кули и мостови, на чудотворецот Св. Ѓорѓи Кратовски и на великанот Павел Шатев, на 24 декември ја одбележа со свечен чин промоцијата на книгата „Кратовска област - географско-историска монографска публикација“ од авторот Стојан Насевски-Шлеговски. Авторот Стојан Насевски е роден во селото Шлегово, општина Кратово, а се пензионирал како професор, поранешен фудбалер и фудбалски судија. По пензионирањето им се посветува на истражувањето и на творењето. Неговиот прв успешен обид е спортската монографија „80 години фудбал во Кратово 1924-2004 година“.

Монографијата „Кратовска област“ содржи 600 страници и избобува со голем број фотодокументација. Содржината на монографијата е поделена на 9 дела, која на читателот му дава поголема прегледност во читањето. Првиот дел ги третира природно-географските карактеристики на кратовската об-

ласт. Од вториот до шестиот дел се опфатени предисторискиот, римскиот и византискиот период, потоа периодот на доаѓањето на Словените, преку турскиот период до Првата и Втората светска војна. Во седмиот дел е опфатена територијалната поделба на Македонија до 1944 година. На крајот авторот се осврнува на независна и на суверена Република Македонија, заедно со населението и селските населби во кратовската област. Во процесот на истражувањето авторот реализирал голем број теренски истражувања, преку разговори со многу живи информатори заради поголема автентичност на реалноста. Промотори на монографијата беа м-р Драган Георгиевски и проф. д-р Љубиша Монева, според кои авторот на монографијата вложил голем труд и енергија за да ги анализира и расветли битните карактеристики на кратовската област. Поздравен збор за ова значајно

дело и за авторот имаа градоначалникот на општината Кратово, Мите Андоновски и претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски.

- По пензионирањето одлучив да не бидам пасивен набљудувач на настаните, туку да бидам активен творец и истражувач. Оваа монографија е плод на опсесија, тврдоглавост, упорност и храброст и им ја оставам на идните генерации како сведоштво за случувањата, личностите и развојот на овој регион од античко време до денес - вели авторот Стојан Насевски.

Промоцијата побуди голем интерес и присуство на граѓани, пријатели, љубители на пишаниот збор и многу гости од здруженијата на пензионери од околните места и градови. Овој обемен труд финансиски е поддржан од локалната самоуправа, од СЗПМ и од неколку донаторски семејства.





ЗП ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

# Свечена седница по повод 15-годишниот јубилеј

На 23 декември 2015 година, собранието на ЗП-Ѓорче Петров одржа свечена седница по повод 15-годишниот јубилеј. На седницата присуствуваа претседателот на СЗПМ Драги Аргировски со своите соработници, градоначалникот на општината Ѓорче Петров Сокол Митровски, како и претставници на скопските и на здруженијата со кои ЗП-Ѓорче Петров има долгогодишна и плодна соработка.

На присутните прв им се обрати претседателот на ИО на ЗП-Ѓорче Петров, Методија Новковски, при што по повод овој значаен јубилеј ги истакна постигнувањата на здружението со особен акцент на периодот 2011-2015 година.

- Нашето здружение во изминатите години постигна резултати за почит. Благодарение на ангажираноста на секој поединец постигнавме видни резултати на сите полиња на нашето дејствување. Горди сме на постигнатите резултати, но тие покрај тоа што се поттик за уште поголеми успеси, се и наша обврска да продолжиме по истиот пат и во иднина - рече Новковски.

Градоначалникот на општината Ѓорче Петров, Сокол Митровски, ги поздрави присутните и на своите највозрасни граѓани им ги честиташе јубилејот и претстојните празници.

- Во 2016 година нашата соработката и понатаму ќе се продлабочува и збогатува со нови содржини и активности, за да животот на вас, највозрас-



ните жители во општината, ви биде што подобар и попријатен. Во наредната година ќе одбележиме 100 години од постоењето на нашата општина како населба, 25 години независна Македонија и 70 години од пензионерското организирање во Македонија. Тоа се убави јубилеи во кои најголем при-

донес ќе имате токму вие, највозрасните - истакна Митровски.

Потоа на присутните им се обрати претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски:

- ЗП-Ѓорче Петров е едно од најдобрите меѓу скопските здруженија, но и пошироко во земјата меѓу членките

на СЗПМ. Не случајно вие добивте да го реализирате пилот-проектот „Социјална пензионерска карта“, што со успех го реализиравте. Не случајно вашиот претседател е и претседател на ИО СЗП на Скопје. Во 2016 година сите заедно ќе го прославиме и големиот пензионерски јубилеј, 70 години од

На седницата беше промовирано и јубилејното издание „Постигнувања и резултати за почит“, а беа доделени и благодарници за особен придонес во развојот и работата на здружението во изминатиот петгодишен период, од 2011 до 2015 година

пензионерското организирање во Македонија. Продолжете така, бидејќи вие сте пример како треба да се работи - истакна Аргировски.

Потоа, претседателката на собранието, Снежана Мирческа, им врачи благодарници за особен придонес во развојот и работата на здружението во изминатиот петгодишен период на претставниците на СЗПМ, Драги Аргировски, Бесник Поцеста и Станка Трајкова, на градоначалникот на општината Ѓорче Петров, Сокол Митровски, на претседателот на ИО на ЗП-Ѓорче Петров, Методија Новковски, како и на присутните скопски и на здруженијата со кои ЗП-Ѓорче Петров има соработка.

На седницата беше промовирано и јубилејното издание „Постигнувања и резултати за почит“, во кое се поместени активностите на здружението во последните 5 години.

По повод јубилејот, истиот ден се одржа и концерт на КУД „Глигор Причев“ и на пензионерите-членови на здружението.

Љ. Ристов

## ЗП РАДОВИШ И КОНЧЕ



## Новогодишна прослава

Љиљана Младеновска

Во организација на ЗП-Радовиш и Конче, на 25 декември, во Радовиш беше организирана новогодишна прослава. Во пријатна атмосфера, во ресторанот „Шампион“ се сретнаа пензионерите од: ЗП-Велес, ЗП-Свети Николе, ЗП-Македонска Каменица, ЗП-Злетово, ЗП-Кратово и домаќинот ЗП-Радовиш и Конче. На средбата, присутните прва ги поздрави и им посака добредојде претседателката на Активот на пензионерките од ЗП-Радовиш и Конче, Павлина Чабукова. Претседателот на ЗП, Јордан Костадинов, им ги честиташе новогодишните и божиќните празници, а потоа зборувааше за реализацијата на програмските активности, за унапредувањето на соработката на СЗПМ со општините Радовиш и Конче, како и со сите организации и институции кои имаат допирни точки со реализацијата на програмата на здружението и пензионерите.

Градоначалникот на општината Радовиш, Сашко Николов, откако ги поздрави пензионерите посакувајќи им здравје, среќа и долг живот, го истакна своето задоволство што Радовиш веќе неколку години е домаќин на најмасовните собири на пензионери во Република Македонија.

Градоначалникот на општината Конче, Благој Јованов, исто така, ги поздрави присутните и истакна дека пензионерите се многу значајна алка во општествениот живот и дека од нив помладите можат многу да научат.

Со својата присутност, оваа свечена средба на која имаше повеќе од 500 пензионери, ја увеличи и секогаш посакуваниот меѓу нив, претседателот на СЗПМ Драги Аргировски, кој со топли и искрени зборови ги поздрави сите присутни пензионери. Претседателот само што го зеде микрофонот, од сите присутни во салата одекна голем аплауз. Тој ги пофали домаќините дека се едно од подобро организирани-

те здруженија во Сојузот и не е случајно тоа што тие секоја година постигнуваат нови и нови рекорди. Претседателот Аргировски нагласи дека на 15-от фестивал во Љубљана нашите учесници од Радовиш и Конче и од Македонска Каменица достоино ја претставија Република Македонија.

На пензионерите им се обрати и срдечно ги поздрави и заменик генералниот директор на рудникот „Бучим“, Николајчо Николов.

За особен придонес во развојот и остварувањето на целите и задачите на ЗПОРК, претседателот Костадинов им додели благодарници на: претседателот на СЗПМ Драги Аргировски, на градоначалниците Сашко Николов и Благој Јованов, на заменик директорот Николајчо Николов, на сопственикот на компанијата „Бест фуд ти“, Драги Ѓоргиев, на КУД „Пензионер-Радовиш“ и на фолклорната група „Габрвци“, а за спортист на годината беше прогласен Живко Милев.

## ЗП ГАЗИ БАБА

## Новогодишна посета на старскиот дом „Руски“

Васил Пачемски

Како и секоја година, традиционално, во рамките на одбележување на новогодишните и на божиќните празници, претставнички на Активот на пензионерки при ЗП-Гази Баба, водени од својата хуманитарна дејност, на 22 декември ја посетија приватната социјална установа за заштита на стари лица „Руски“, во населбата Ченто во Скопје.

Пензионерките ги пречека сопственичката на Домот, Марина Мустачки, која им посака топло добредојде, при што изрази благодарност за посетата и укажаното внимание кон корисниците на услугите. Според неа, ваквите посети многу ги радуваат корисниците бидејќи добиваат сознание дека не се заборавени. Потоа, претседателката на Активот на пензионерки при ЗП-Гази Баба, Магдалена Спировска, на сите корисниците и на персоналот на

Домот им посака добро здравје, посреќен и долг живот. Воедно им упати честитки за новогодишните и за божиќните празници, а потоа им беа поделени новогодишни подароци. Средбата се одржа во три простории кои беа полни до последното место. Станарите беа импресионирани од посетата и хуманоста на пензионерките од ЗП-Гази Баба. Се создаде исклучително пријатна атмосфера. Во очите на станарите се гледаше радост, а кај некои потекоа и солзи од двете страни.

- Обичај е секогаш пред Нова година со скромни подароци да ги посетиме корисниците на услуги во некои од старските домови во Скопје и да им внесеме барем малку радост за време на празниците, а тоа го правиме и за други празници бидејќи знаеме дека тие посакуваат да има повеќе вакви средби, затоа што барем за миг забораваат на сите маки и проблеми - рече претседателката Спировска.





ЗП ОХРИД И ДЕБРЦА

Признание за животно дело за Ристо Трајкоски

Крсте Спасески

Ристо Трајкоски ѝ е познат на охридската спортска јавност и како добар фолклорист-игроорец. На членот на извршниот одбор на СЗПМ од ЗП-Охрид и Дебрца Ристо Трајкоски, деновиве Атлетската федерација на Македонија му додели Признание за животно дело за 2015 година. Признанието е заради придонесите и многубројните успеси што Трајкоски ги има постигнато во развојот на атлетиката и физичката култура во Охрид и воопшто во Македонија.

- Уште како ученик во основното, а потоа и во средното училиште, Трајкоски почнал да се занимава со неколку спортски дисциплини: атлетика, фудбал, трчање, скијање и велосипедизам. Сите овие предиспозиции што ги поседувал Трајкоски биле пресудни да го продолжи своето школување на Факултетот за физичка култура во Скопје. По завршувањето на факултетот се вработил како наставник во селото Лакочереј, Охридско, а потоа и во Смедерево, Р.Србија. По враќањето од Смедерево, Трајкоски се вработува во СРЦ „Билјанини извори“ и под негово раководство се организирани многубројни спортски професионални натпревари, турнири, подготовки на екипи и репрезентации во фудбал, пливаче, атлетика, ракомет, кошарка, ватерполо, борење и друго.

Како стручно образован, Трајкоски од 1977 до 1984 година бил тренер на АК „Охрид“, а како резултат на неговиот ангажман во 1973 година клубот станува севкупен победник на РМ, соборени се голем број државни рекорди.

Во својата богата спортска кариера, Трајкоски бил општествено активен во повеќе спортски организации. Како добар познавач на спортот бил еден од членовите на управниот одбор за изградба на Спортско-рекреативниот центар „Билјанини извори“, претседател на извршниот одбор на СИЗ за физичка култура, член на извршниот одбор на СОФКА, Охрид, секретар на Сојузот на спортови на Охрид, организатор на сите 29 досегашни меѓународни атлетски маратони во Охрид, главен судија на Интернационалниот охридски пливачки маратон, атлетски меѓународен судија и делегат, во четири мандати бил член на извршниот одбор на АМСМ и АФМ-Скопје, член на управниот одбор на Републичкиот комитет за физичка култура-Скопје и други спортски општествени ангажирања. Тој е и прв инструктор за спортска рекреација во Македонија..

Инаку, Ристо Трајкоски е познат и како добар фолклорист-игроорец. Како што самиот вели, со фолклорот почнал уште во седмо одделение, а за време на студирањето во Скопје тоа му било и професија. Тој е еден од основачите и прв кореограф и раководител, заедно со Наум Гаврилоски, на КУД „Гердан“ од Охрид, во времето од 1968 до 1985 година.

Но Трајкоски, иако веќе навлезе во својата 73-та година од животот, сè уште е активен во спортот и во фолклорот. Од 2011 година е претседател на



комисијата за спорт, период во кој ЗП-Охрид и Дебрца пет години со ред е републички победник на спортската пензионерска олимпијада на СЗПМ. Како уметнички раководител и игроорец, Трајкоски исто така има голема заслуга и во активноста и афирмацијата на КУД „Далги“ при ЗП-Охрид и Дебрца.

За овие успеси на ЗП-Охрид и Дебрца во спортот и во културата, вели Трајкоски, голема заслуга има и претседателот на извршниот одбор, Горѓи Трпчески, кој дава огромен придонес и поддршка во развојот на овие дејности.

За својата сестрана активност и постигнати резултати во спортот и физичката култура на Охрид и Македонија, Трајкоски има добиено многубројни награди и признанија. Два пати е прогласен за најуспешен тренер, за најуспешен спортски работник, за најангажиран ветеран во спортот, а е добитник и на највисокото општинско признание на град Охрид, наградата „Седми ноември“ за АК „Охрид“, што се врачува по повод Денот на ослободувањето на градот и многу други. Како врв на успесите на Трајкоски во спортот и физичката култура е неодамнешното Признание за животно дело на Атлетската федерација на Македонија за 2015 година, што му го врачи претседателот на оваа спортска асоцијација, Крсто Серафимоски, при изборот на најдобрите атлетичари за 2015 година на Македонија.

Инаку, Ристо Трајкоски е актуелен член на извршниот одбор и на комисијата за спорт на СЗПМ, делегиран од ЗП-Охрид и Дебрца.

Импесиониран сум од компактноста, стручноста и познавањето на општествената и на социјалната политика на раководството на Сојузот и нивната конструктивност во приодот на заложбите за решавање на виталните прашања и проблеми на пензионерите во републикава. Со особена почит и целосна доверба ја ценам работата на раководството на СЗПМ со претседателот Аргировски, кое неуморно се залага за подобар и подостинствен живот на пензионерите - вели Трајкоски.

ЗП МАКЕДОНСКИ БРОД

Барање за полесно снабдување со лекови

Милчо Тренкоски

На 18.12.2015 година, во организација на комисијата за здравство и социјална политика при Здружението на пензионери од Македонски Брод, се одржа собир на пензионери каде што се расправаше за здравствената заштита и снабдувањето со лекови во општината Македонски Брод.

По информирањето на претседателот на здружението, Илија Лазески, за досегашните активности во врска со овој проблем, а по плодната дискусија од присутните, се констатира дека има проблеми со снабдувањето со лекови на населението од 30 населени места оддалечени и до 50 километри од Македонски Брод. Овој проблем најмногу ги погодува најстарите жители од овој регион.

На седницата се донесе заклучок да се испрати барање до ЈЗУ „Здравствен дом“ во Македонски Брод, до Фондот за здравствено осигурување на Македонија и до Министерството за здравство на РМ, со молба на тимот од „Рурален лекар“ при здравствениот дом во Македонски Брод да му се приклучи фармацевт ангажиран во болничката аптека, кој по добивањето дозвола од надлежните би издавал пропишани лекови на терен, во определени денови во седмицата.

Исто така беше одлучено да се испрати барање за ставање во функција на новоизградените здравствени објекти во селата Локвица и Долни Манастирец, со што би се подигнале на повисоко ниво здравствените услуги во овој регион и болните, а особено постарите, не би одеа лекара далеку од местата на живеење.

ШАБАН АЗИЗИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИЗВРШНИОТ ОДБОР НА ЗП-ТЕТОВО

Приоритет: Организирање масовни форми и активности за соживот

Гојко Ефтоски

ЗП-Тетово дејствува на подрачје кое зафаќа една градска и пет рурални општини: Тетово, Боговиње, Брвеница, Желино, Јегуновце и Теарце. Опфатени се околу 12.000 пензионери, распоредени во 21 разгранок. Собранието, како највисок орган, го сочинуваат 47 делегати избрани во разграноците, додека извршниот одбор е составен од 17 члена. Шабан Азизи по втор пат е избран за претседател на извршниот одбор. Со него разговаравме за повеќе прашања од секојдневието на органите, но и на пензионерите во целина.

Може ли да ни кажете која форма на активности со пензионерите најчесто ја спроведувате, што како здружение ве чини едно од најуспешните во рамките на СЗПМ?

Програмски сме определени да спроведуваме активности во кои помасовно ќе бидат опфатени нашите членови. Тоа е можно да забележам некои од нив. За пензионерите, за луѓето од третата доба, основно е да ги отргнеме од секојдневните грижи и што е можно повеќе да им ги ублажиме можните тегоби од здравствена или друга природа. Во оваа смисла, со речиси сите бањско-климатски одморалишта во земјата склучивме договори за престој и терапии со намалување на цените за 10 отсто. Годишно од нашето здружение најмалку 300 пензионери престојуваат во бањите. Нема да претерам ако речам дека најмалку уште толку одат на еднодневна екскурзија во Охрид и во Струга, главно во летните месеци, а превозот е обезбеден од здружението. Организираме екскурзии на разни места во Македонија, учествуваме на сите собири што ги организира СЗПМ или некое здружение. Еднодневни екскурзии се организираат и во соседството. Три години по ред, благодарение на успешната соработка со сопственици на хотели и превозници, наши пензионери летуваат во Драч (Албанија). Овде, во Тетово, организирано се одбележува празникот 8 Март, на кој празнуваат најмалку по 300 членки. Домаќини сме на мултиетничка средба на која учествуваат повеќе здруженија, а вкупната бројка надминува 700. И на крајот, да ги спомнам и масовните вклучувања на пензионерите во традиционалните спортски натпревари на кои 20 пати сме биле регионални прваци, а осум пати сме прогласувани за најдобро пласирани на ниво на СЗПМ. Забележливо е и учеството во културно-забавните ревији - регионални и републички.

Имате ли директни контакти со пензионерите?


Контактите ги остваруваме на два начина. Првиот е што ги посетуваме разграноците, учествуваме во нивните расправи по разни прашања за да има поголема активност. Најмалку четири пати во една година одржуваме работни средби со претседателите на разграноците. Просториите на здружението се постојано отворени, каде што остваруваме непосредни контакти со пензионерите.

Ги споменавте просториите на здружението. Зошто Домот на пензионери не е рационално искористен?

За тоа постојат повеќе причини. На катот од зградата имаме десетина простории за сместување пензионери. Сега во нив се сместени само две жени. Сметавме дека треба да се изврши целосна реконструкција на овие простории, а ќе биде подготвен и одделен акт за користење. Меѓутоа, ова прашање е сврзано за соработката со општините. Подготвивме акт за соработка, контактиравме со градоначалниците за да имаме заемно разбирање, особено и затоа што мислевме дека секоја општина ќе прифати да адаптира по една просторија со право во неа да биде смештен пензионер од тоа подрачје. Исто така, сакав-

ме да ги канализираме и другите содржини на соработка. Од шесте локални самоуправи овие спогодби сè уште не се потпишани само од градоначалниците на Желино и Јегуновце. Ќе останеме упорни на оваа определба, особено и поради тоа што наша идеја е барем во секоја општина да има клуб на пензионери, што заеднички би ги опремиле.

ЗП-Тетово практикува доделување еднократна парична помош на пензионери со ниски приходи во семејството. Како ја спроведувате оваа активност?



Годишно здружението издвојува околу 600.000-700.000 денари за помош на пензионери со примања помали од 9.500 денари во семејството или за членови што се судруваат со потешки здравствени проблеми. Секоја година им се доделува еднократна парична помош на околу 150 пензионери

Годишно за оваа намена издвојуваме околу 600.000-700.000 денари. Корисници на овие средства се пензионери со примања помали од 9.500 денари во семејството или други наши членови кои се судруваат со потешки здравствени проблеми. Секоја година им доделуваме еднократна парична помош на околу 150 пензионери. Минатата година тетовскиот крај го зафатија и катастрофални поплави. На оние пензионери што претрпеа штети од поплавите им доделивме еднократна помош. Во секој случај, за овие и вакви потреби бараме најдиректно вклучување на претседателите на разграноците за да дојде помошта во вистински раце.

На крајот, кажете ни каква соработка остварувате со здруженија или друг вид асоцијации во земјата и надвор од неа.

Најтесни врски имаме со најблиските здруженија до нашето. Повремено тоа го остваруваме и со други. Основната цел е меѓусебно да размениме искуства за да на пензионерите им биде што подобро. Одлична ни е соработката и со СЗПМ. И таа е во функција на подобрување на содржините на активностите. Остваруваме соработка со хуманитарни организации и НВО, со други што работат во функција за доброто на нашето членство. Воспоставивме соработка со Сојузот на пензионерите на Словенија, на Приштина (Косово) и на Подградец (Албанија). Заемното задоволство од соработката со нив е со доделување благодарници.